

Службен весник

на Република Македонија

Број 138

2 октомври 2017, понеделник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2720. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2018 година...	2	2726. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги 5 ЛЕТЕРС ДОО Ресен.....	5
2721. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈПВ „Лисиче“ - Велес за 2016 година.....	3	2727. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година.....	5
2722. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈПВ „Лисиче“ - Велес за 2016 година.....	3	2728. Решение за назначување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија.....	5
2723. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO ₂ на локалитетот „Дабечко Поле“ с.Поешево, Општина Битола.....	3	2729. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола.....	6
2724. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - Детска градинка „Кул кидс градинка“ - Скопје.....	3	2730. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Битола.....	6
2725. Одлука за изменување на Одлуката за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка фотографии од Благоја Дрнков“ во Јавната установа Музеј на Град Скопје за културно наследство од особено значење.....	4	2731. Правилник за начинот на обезбедување на финансиската помош за исплата на минимална плата.....	6

	Стр.		Стр.
2732. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва.....	7	2738. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....	14
2733. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	7	2739. Правилник за изменување на Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа ⁽¹⁾	15
2734. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	8	2740. Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво.....	17
2735. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	8	2741. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување.....	20
2736. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	9	2742. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	20
2737. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија (*).....	9	2743. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	22
		2744. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	23
		Огласен дел	1-120

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2720.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.9.2017 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА- ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2018 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 година во Раздел 15001- Министерство за труд и социјална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитување на деца - општински јавни установи за деца - детски градинки.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца - детска градинка со вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за деца - детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;

- број на деца во општинска јавна установа за деца - детска градинка според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинската јавна установа за деца - детска градинка;

- број на вработени во општинска јавна установа за деца - детска градинка.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

БД заштита на децата = ОС x Коефициент
ОС = Т x Бр

• БД заштита на деца - претставува блок дотација за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

• ОС - претставува основна сума по дете годишно за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

• Т - претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;

• Бр - број на деца во општински јавни установи за деца - детски градинки според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

• Коефициент - претставува коефициент според бројот на вработени и искористен капацитет на општинските јавни установи за деца-детски градинки, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за општинските јавни установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во градот Скопје каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-

кедонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 44-5091/1 19 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.
---	--

2721.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седница одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ -ВЕЛЕС ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈПВ „Лисиче“ - Велес за 2016 година број 106/5, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седница одржана на 27.2.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2049/1 19 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.
---	--

2722.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седница одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ - ВЕЛЕС ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈПВ „Лисиче“ - Велес за 2016 година број 02-106/6, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седница, одржана на 27.2.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2049/2 19 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.
---	--

2723.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.9.2017 година донесе

О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО2 НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДАБЕЧКО ПОЛЕ“ С.ПОЕШЕВО, ОПШТИНА БИТОЛА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - минерална вода и гас СО2 на локалитетот „Дабечко Поле“ с.Поешево, општина Битола бр.24-5692/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минерална сировина минерална вода и гас СО2 на ДОО „МАКОНДО КОМПАНИ“-Битола на локалитетот „Дабечко Поле“ с.Поешево, општина Битола бр.19-2622/1 од 07.06.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4817/1 19 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.
---	--

2724.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА
„КУЛ КИДС ГРАДИНКА“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „КУЛ КИДС Градинка“ во Скопје, со седиште на ул. „Антон Попов“ бр.45, 1000 Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Марија Николовска Костов, со живеалиште на ул. „Мишко Михајловски“ бр.12-11, Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од девет месеци до шест години живот, односно до поаѓање во основното училиште, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на ул. „Антон Попов“ бр.45, 1000 Скопје, со површина од 175 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 50 деца, организирани во три згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5090/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2725.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ФОТОГРАФИИ ОД БЛАГОЈА ДРНКОВ“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Во Одлуката за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка фотографии од Благоја Дрнков“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/11), во член 1 во ставот 1 зборовите: „Збирка на разгледници од старо Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Збирка фотографии од Благоја Дрнков“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5364/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2726.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КОНОП ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги 5 ЛЕТЕРС ДОО Ресен, бр. 19-497/4 од датум 05.09.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5693/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2727.

Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИ-
СТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕ-
НИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година.

Член 2

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година е следниот:

Реден број	Вид на стипендија	Број на стипендии	Месечен износ на стипендијата во денари
1	Стипендија за талентирани ученици - спортисти	150	2.970
2	Стипендија за талентирани ученици од средното образование	50	2.970
3	Стипендија за ученици со посебни потреби	50	2.750
4	Стипендија за социјална поддршка на ученици	400	2.200
5	Стипендија за ученици - деца без родители	80	2.750
6	Стипендија за ученици кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичката струка	15	2.200

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6137/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2728.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 6, став 1, точка в) од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ КООРДИ-
НАТОР НА ИПА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА РЕГИО-
НАЛЕН РАЗВОЈ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУР-
СИ ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО
УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОН-
ДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. За стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се назначува д-р Кочо Ангџев, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и координација со економските ресори.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија бр. 19-3928/1 од 30 јули 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2009).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6122/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2729.

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР БИТОЛА

1. Од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола се разрешува Горан Николовски.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6151/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2730.

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР БИТОЛА

1. За вршител на должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола се именува Костантин Тодоровски.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6152/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2731.

Врз основа на член 4-д од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17) министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на минимална плата од Буџетот на Република Македонија, согласно член 4-а од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17) (во натамошниот текст: Законот).

Член 2

При поднесување на Месечната пресметка за интегрирана наплата до Управата за јавни приходи согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, за периодот од септември 2017 година - август 2018 година, од страна на работодавачот се означуваат вработените лица за кои се бара обезбедување на финансиска помош за исплата на минимална плата, со шифра 401 во поле 3.23 од клиентскиот софтвер.

Член 3

Од страна на Управата за јавни приходи по приемот и обработката на податоците од член 2 од овој правилник се врши контрола на исполнетоста на условите од член 4-а и член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот, а преку Декларацијата за прием работодавачот се известува дека ги исполнува условите од членот 4-а и член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот или се предупредува доколку не ги исполнува условите од членот 4-а и член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот.

Член 4

Од страна на Управата за јавни приходи, за лицата за кои го известила работодавачот дека ги исполнува условите од членот 4-а и член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот, се врши проверка на исполнетоста на условите од член 4-в став (1) алинеја 4 и став (2) од Законот.

Доколку работодавачот ги исполнува условите од член 4-в став (1) алинеја 4 и став (2) од Законот, од страна на Управата за јавни приход во рокот утврден во член 4-г став (2) од Законот, до Министерството за труд и социјална политика се доставуваат следните податоци кои се однесуваат:

а) на работодавачот:

- назив и седиште на обврзникот за пресметка и уплата;

- единствен даночен број;
- година и месец;
- фолио број;
- деловна банка и
- трансакциска сметка;
- б) на вработениот:
 - ЕМБГ;
 - износ на придонес за пензиско и инвалидско осигурување;
 - износ на придонес за здравствено осигурување;
 - износ на придонес за дополнително здравствено осигурување;
 - износ на придонес за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење (бенефициран стаж);
 - износ на придонес за осигурување во случај на невработеност;
 - ознака за вработениот за обезбедување финансиска помош (шифра 401);
 - нето ефективна плата и
 - категорија на износ на финансиска помош за исплата на минимална плата.

Член 5

По добивањето на податоците од член 4 од овој правилник, од страна на Министерството за труд и социјална политика се врши електронска обработка на истите и се креира налог за исплата на финансиска помош за исплата на минимална плата на работодавачот кој ги исполнува условите.

Член 6

Од страна на работодавачот за секоја промена на деловната трансакциска сметка на која прима прилив по основ на финансиска поддршка за исплата на минимална плата се доставува писмено барање потпишано од управителот на работодавачот до Министерството за труд и социјална политика за промена на сметката, во кое треба да бидат содржани следните податоци:

- назив на фирма;
- ЕДБ;
- матичен број на фирма;
- датум на промена на сметката;
- копија од новата трансакциска сметка и
- контакт телефон.

Член 7

Во случај од член 4-ѓ став (2) од Законот, добиената финансиска помош за исплата на минимална плата работодавачот ја враќа на преодна сметка 889 на Министерството за труд и социјална политика.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-9671/1
26 септември 2017 година
Министер
за финансии,
Драган Тевдовски, с.р.

Бр. 08-6860/1
26 септември 2017 година
Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2732.

Врз основа на член 20 став 2 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/16 и бр. 218/16), точката 11 се менува и гласи:

„Банката ја исполнува задолжителната резерва во денари доколку просечната дневна состојба од средствата на сметката на банката кај Народната банка и средствата на банката на сметката за резервен гарантен фонд на Клириншка кука Клириншки интербанкарски системи АД Скопје за периодот на исполнување е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, согласно со точка 7 од оваа одлука.

На дневна основа, банката може целосно да го користи делот од задолжителната резерва во денари што се исполнува преку сметката на банката кај Народната банка.“

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од периодот на задолжителната резерва што започнува на 12 октомври 2017 година.

О. бр. 02-15/IX-1/2017
28 септември 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

2733.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели, со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 31,1 г, чистота на среброт од 28,77 г и во форма на правоаголник со димензии 30 x 45 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани слики на св. Вера (со крст), св. Надеж (со сидро) и св. Љубов (со деца) во златна боја. Под трите светици е прикажана слика на црквата Св. Трофим (Ешо, Алзас, Франција), каде што се чуваат моштите на св. Софија. Во горниот дел од монетата е прикажан грбот на Република Македонија и натписите „100 денари“ и „2017“. Во долниот дел од монетата е прикажан натписот „Република Македонија“ (на македонски јазик), како и ознаката („Ag 925“) и тежината на монетата („31.1g“).

- на реверсот на монетата е претставена дигитално печатена слика на трите светици - св. Вера, св. Надеж и св. Љубов, претставени како млади девојки. Зад трите светици е прикажана слика од нивната мајка, св. Софија (прикажана во релјеф). Имињата на сите светици се исковани на руски јазик, а по должината на работ на монетата е претставен украс.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/IX-2/2017
28 септември 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

2734.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели, со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр 02-15/IX-2/2017 од 28 септември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/17).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/IX-3/2017
28 септември 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

2735.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО- НЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели, со име „Тркало на среќата“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели со име „Тркало на среќата“, изработени од сребро Ag999,9, со тежина на среброт од 11,80 г, чистота на среброт од 11,80 г и во кружна форма со димензија 35,00 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот, во средината на монетата е претставен грбот на Република Македонија. Околу монетата се претставени натписите: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ и „10 ДЕНАРИ“ на македонски јазик. Исто така, претставена е тежината на монетата „11,80g“, годината на издавање „2018“ и ознаката „Ag999,9“.

- реверсот на монетата има облик на старо колско тркало. Во средината е претставена копија од реверсот на златната римска монета ауреус со божицата Форту-

на Августа со натписите: „ФОРТУНА“ и „АВГУСТА“. Околу монетата е претставен натписот: „ТРКАЛО НА СРЕКАТА“ (на англиски и на руски јазик).

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/IX-4/2017
28 септември 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

2736.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели, со име „Тркало на среќата“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр 02-15/IX-4/2017 од 28 септември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/17).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/IX-5/2017
28 септември 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2737.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (*)

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17 и 118/17), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2634/3
26 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 1

1. Естонија

Следните области во Естонија:
- Hiiumaa, Saaremaa.

2. Латвија

Следниве области во Латвија:
- област Aizpures,

* Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за Имплементација ЕУ бр. 2017/1481 од 14 август 2017 година за изменување на Прилогот на Одлуката на Комисијата за Имплементација 2014/709/ЕУ за здравствени контролни мерки за заштита на животните во однос на Африканска свинска чума во одредени земји членки (CELEX бр. 32017D1481)

- областа Alsungas,
- во областа Auces, општините Bēnes, Vecsaules, Vītiņi и Ukru, градот Auces,
- во областа Bauskas, општината Īslīces,
- градот Bauskas,
- областа Brocēnu,
- во областа Dobeles, општината Penkules,
- областа Jelgavas, општините Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas и Sesavas,
- областа Kandavas, општините Vānes и Matkules,
- областа Kuldīgas,
- областа Pāvilostas, општината Sakas и градот Pāvilostas,
- градот Jelgava,
- областа Rundāles,
- областа Saldus, општините Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņi, Kursīši, Lutriņi, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņi, Zvārdes и Šķēdes, градот Saldus,
- областа Skrundas,
- дел од областа Storiņi лоцирана на запад од патот V36, P4 и P5, улиците Acones, Dauguļupes и реката Dauguļrīte,
- областа Tērvetes,
- во областа Ventspils општината Jūrkalnes.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- регионот Joniškio,
- регионот Jurbarko,
- административната област Kalvarijos,
- административната област Kazlų Rūdos,
- регионот Kelmės,
- административната област Marijampolės,
- во регионот Pakruojis, административните области: Lygūmų, Linkuvos, Pakruojis и Pašvitinio,
- во регионот Panevėžis, дел од административната област Krekenavos лоцирана западно од реката Nevėžis,
- регионот Radviliškio: Aukštelių, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, градот Radviliškio, Skėmių, Šaukoto, градот Šeduvos, Šaulėnų и Tyrulių,
- регионот Raseinių,
- регионот Šakių
- градот Šiaulių,
- регионот Šiaulių,
- регионот Vilkaiviškio.

4. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurskie:

- општините Kalinowo, Prostki, Stare Juchy и селото Elk во областа elcki,
- општините Biała Piska, Orzysz, Pisz и Ruciane Nida во областа piski,
- општините Miłki и Wydminy во областа giżycki,
- општините Olecko, Świątajno и Wieliczki во областа olecki.

Во регион Podlaskie:

- општина Brańsk со градот Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, и дел од општината Bielsk Podlaski лоцирана на запад од линијата која ја креира патот број 19 (на север од градот Bielsk Podlaski) и продолжува покрај источната граница на градот Bielsk Podlaski и патот број 66 (на југ од градот Bielsk Podlaski), градот Bielsk Podlaski, дел од општината Orla лоцирана на запад од патот 66, во областа bielski,
 - општините Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola и Korycin во областа sokólski,
 - општините Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo во областа siemiatycki,
 - општините Kolno со градот Kolno, Mały Płock и Turośl во областа kolneński,
 - општините Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośl Kościelna, Lapy и Poświętne во областа białostockim,
 - областа zambrowski,
 - општините Bakałarzewo, Raczek, Rutka-Tartak, Suwałki и Szypliszki во областа suwałski,
 - the gminy Sokółka, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew во областа wysokomazowiecki,
 - областа augustowski,
 - општините Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo и Zbójna во областа łomżyński,
 - градската област Białystok,
 - градската област Łomża,
 - градската област Suwałki,
 - областа sejneński.
- Во регионот Mazowieckie:
- општините Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki и селото Sokołów Podlaski во областа sokołowski,
 - општините Domanice, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew и Zbuczyn во областа siedlecki,
 - градската област Siedlce,
 - општините Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin и Goworowo во областа ostrołęcki,
 - општините Olszanka и Łosice во областа łosicki,
 - областа ostrowski.
- Во регионот Lubelskie:
- општините Stary Brus и Urszulin во областа włodawski,
 - општините Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski со градот Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat и Wołyń во областа radzyński,
 - општините Rossosz, Wisznice, Sosnówka и Łomazy во областа bialskim,
 - општините Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków селото Łuków во областа łukowski,
 - општините Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień и Sosnowica во областа parczewski,
 - општините Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin и Wierzbica во областа chełmski,
 - градската област Chełm,
 - општините Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski и Uścimów во областа lubartowski.

Дел 2

1. Естонија

Следните области во Естонија:

- општината Abja,
- општината Alatskivi,
- градот Elva,
- општината Haaslava,
- општината Haljala,
- општината Halliste,
- областа Harju (со исклучок на дел од општината Kuusalu која се наоѓа на јужниот дел на автопатот 1 (E20) и општината Aegviidu и општината Anija),
- областа Ida-Viru,
- општината Kambja,
- општината Karksi,
- општината Kihelkonna,
- општината Konguta,
- општината Kõpu,
- градот Kuressaare,
- областа Lääne,
- општината Lääne-Saare,
- општината Laekvere,
- дел од општината Leisi, кој се наоѓа на западната страна на автопатот Kuressaare-Leisi (пат бр. 79),
- општината Luunja,
- општината Mäksa,
- општината Meeksi,
- општината Muhu,
- општината Mustjala,
- општината Nõo,
- дел од општината Tamsalu која се наоѓа на северо-исток од железничката пруга Tallin-Tartu,
- областа Pärnu (од Aurdru до општината Tõstamaa)
- општината Peipsiääre,
- општината Piirissaare,
- областа Põlva,
- општината Puhja,
- општината Rägavere,
- градот Rakvere,
- општината Rakvere,
- општината Rannu,
- областа Rapla,
- општината Rõngu,
- општината Ruhnu,
- општината Salme,
- општината Sõmeru,
- општината Suure-Jaani,
- општината Tähtvere,
- градот Tartu,
- општината Tartu,
- општината Tarvastu,
- општината Torgu,
- општината Ülenurme,
- областа Valga,
- општината Vara,
- општината Vihula,
- градот Viljandi,

- општината Viljandi,
- општината Vinni,
- општината Viru-Nigula,
- градот Võhma,
- општината Võnnu,
- областа Võru.

2. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Ādaži,
- во областа Aglonas општините Kastuļinas, Grāveru и Šķeltovas,
- областа Aizkraukles,
- областа Aknīstes,
- областа Alojas,
- областа Alūksnes,
- областа Amatas,
- во областа Apes, општините Trapenes, Gaujienas и Apes и градот Apes,
- во областа Auces општината Lielaucē,
- областа Babītes,
- областа Baldones,
- областа Baltnavas,
- во областа Balvu, општините Vīksnas, Bērzkālnes, Vecīlīzas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērziņpils и Krisjāņu,
- во областа Bauskas, општините Mežotnes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Brunavas, Ceraukstes и Vecsaules,
- областа Beverīnas,
- областа Burtnieku,
- областа Carnikavas,
- областа Cēsu,
- областа Cesvaines,
- областа Ciblas,
- областа Dagdas,
- во областа Daugavpils, општините Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Dēmenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Bīķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas и Skrudalienas,
- во областа Dobele, општините Dobele, Annenieku, Bīkstū Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes и Jaunbērzes, градот Dobele,
- областа Dundagas,
- областа Engures,
- областа Ērgļi,
- дел од областа Garkālnes лоцирана на северозапад од патот A2,
- во областа Gulbenes, општината Līgo,
- областа Iecavas,
- во областа Ikšķiles, дел од општината Tīnūži лоцирана на југоисток од патот P10, градот Ikšķiles,
- областа Ilūkstes,
- областа Jaunjelgavas,
- областа Jaunpils,
- областа Jēkabpils,
- во областа Jelgavas, општините Kalnciema, Līvberzes и Valgundes,
- во областа Kandavas, општините Cēres, Kandavas, Zemītes и Zantes, градот Kandavas,

- областа Kārsavas,
- областа Ķeguma,
- областа Ķekavas,
- областа Kocēnu,
- областа Kokneses,
- областа Krāslavas,
- во областа Krimuldas, дел од општината Krimuldas лоцирана североисточно од патот V89 и V81 и дел од општината Lēdurgas лоцирана североисточно од патот V81 и V128,
- областа Krustpils,
- областа Lielvārdes,
- областа Līgatnes,
- во областа Limbažu, општините Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes и градот Limbaži,
- областа Līvānu,
- областа Lubānas,
- областа Ludzas,
- областа Madonas,
- областа Mālpils,
- областа Mārupes,
- областа Mazsalacas,
- областа Mērsraga,
- областа Naukšēnu,
- областа Neretas,
- областа Ogres,
- областа Olaines,
- областа Ozolnieki,
- областа Pārgaujas,
- областа Pļaviņu,
- во областа Preiļu, општината Saunas,
- областа Priekule,
- во областа of Raunas, општината of Raunas,
- градот Daugavpils,
- градот Jēkabpils,
- градот Jūrmala,
- градот Rēzekne,
- градот Valmiera,
- во областа Rēzeknes општините Audriņu, Bērsgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākonkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoleņovas, Stružānu и Vērēnu, дел од општината Feimaņi која се наоѓа северно од автопатот V577 и дел од општината Pušas која се наоѓа североисточно од автопатите V577 и V597,
- во областа Riebiņu, општините Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu и Silajānu,
- областа Rojas,
- дел од областа Ropaži лоциран на исток од патот P10,
- во областа Rugāju, општината Lazdukalna,
- областа Rūjienas,
- областа Salacgrīvas,
- областа Salas,
- областа Saulkrasti,
- во областа Siguldas, општината Mores и дел од општината Allaži лоцирана на југ од патот P3,
- областа Skrīveru,

- во областа Smiltenes, општините Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas и Grundzāles, градот Smiltenes,
- областа Strenču,
- областа Talsu,
- областа Tukuma,
- областа Valkas,
- областа Varakļānu,
- областа Vecpiebalgas,
- областа Vecumnieku,
- во областа Ventspils, општините Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Zīru, Ugāles, Usmas и Zlēku, градот Piltenes,
- областа Viesītes,
- областа Viļakas,
- областа Viļānu,
- областа Zilupes.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- општината Alytus,
- регионот Alytus,
- регионот Anykščiai,
- административната област Birštono,
- општината Biržų,
- во регионот Biržų, административните области: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės и Parovėjos,
- административната област Elektrėnų,
- регионот Ignalinos,
- во регионот Jonavos, дел од административната област лоцирана северно од патот бр. 144 и западно од патот бр. 232,
- општината Kaišiadoryų,
- регионот Kaišiadoryų,
- општината Kauno,
- во регионот Kauno, административните области: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio,
- во регионот Kėdainių административните области: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių лоцирани на север од патот бр. 3514 и бр. 229, Krakių, градот Kėdainių, административните области Survilaiškio, Truskavos, Vilainių и Šėtos,
- во регионот Kupiškio, административните области: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus и Šimonių,
- регионот Molėtų,
- во регионот Pakruojo, административните области: Guostagalio, Klovainių, Rozalimo и Žeimelio,
- во регионот Pasvalio, административните области: Joniškėlio, градот Joniškėlio, Namišių, Saločių, Pušaloto и Vaškųseniūnijos,
- во регионот Radviliškio, административните области: Pakalniškių и Sidabravo,
- општината Prienų,
- регионот Prienų,
- регионот Rokiškio,
- регионот Šalčininkų,
- регионот Širvintų,

- регионот Švenčionių,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- општината Vilniaus,
- регионот Vilniaus,
- административната област Visagino,
- регионот Zarasų.

4. Полска

Следните области во Полска:

Во регион Podlaskie:

- општината Dubicze Cerkiewne, делови од општините Kleszczele и Czeremcha кои се наоѓаат источно од патот број 66, во областа hajnowski,
 - општината Kobylin-Borzemy во областа wysokomazowiecki,
 - општините Grabowo и Stawiski во областа kolneński,
 - општините Jedwabne, Przytuły и Wizna во областа łomżyński,
 - општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady и Choroszcz во областа białostocki,
 - дел од општината Bielsk Podlaski која се наоѓа на исток од линијата на патот бр. 19 (која оди кон север од градот Bielsk Podlaski и продолжува по источната граница на градот Bielsk Podlaski и патот бр. 66 (движејќи се јужно од градот Bielsk Podlaski), делот од општината Orla кој се наоѓа на исток од патот бр. 66, во областа bielski,
 - општините Sokółka, Szudziałowo и Krynki во областа sokółski,
- Во регион Lubelskie:
- општините Ślawatycze и Tucznа во областа bialski.

Дел 3

1. Естонија

Следните области во Естонија:

- општината Aegviidu,
- општината Anija,
- општината Audru,
- областа Järva,
- областа Jõgeva,
- општината Kadrina,
- општината Kolga-Jaani,
- општината Kõo,
- општина Laeva,
- општината Laimjala,
- дел од општината Leisi, кој се наоѓа источно од автопатот Kuressaare-Leisi (пат бр. 79),
- дел од општината Kuusalu, кој се наоѓа во јужниот дел на автопат бр.1 (E20),
- дел Tamsalu општина, кој се наоѓа во југозападниот дел на железничката Талин- Tartu,
- општината Orissaare,
- општината Pihlta,
- општината Põide,
- општината Rakke,
- општината Tapa,

- општината Tõstamaa,
- општината Väike-Maarja,
- општината Valjala.

2. Латвија

Следните области во Латвија:

- во областа Apes, општината Virešu,
- во областа Aglonas, општината Aglonas,
- во областа Balvu, општините Kubuļi, Balvu и градот Balvi,
- во областа Daugavpils, општините Nīcgales, Kalupes, Dubnas и Višķi,
- дел од областа Garkalnes лоцирана на југоисток од патот A2,
- во областа Gulbenes, општините Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tīrzas, Druvienas, Rankas, Līzuma и Lejasciema и градот Gulbene,
- во областа Ikšķiles, дел од општината Tīnūži лоцирана на северозапад од патот P10,
- областа Inčukalna,
- областа Jaunpiebalgas,
- во областа Krimuldas дел од општината Krimuldas лоцирана на југозапад од патот V89 и V81 и дел од општината Lēdurgas лоцирана на југозапад од патот V89 и V128,
- во областа Limbaži, општината Vidriži,
- во областа Preiļi, општините Preiļi, Aizkalnes и Pelēči, градот Preiļi,
- во областа Raunas, општината Drustu,
- Во областа Rēzeknes, дел од општината Feimaņi лоцирана јужно од патот V577 и дел од општината Pušas лоцирана на југозапад од патот V577 и V597,
- во областа Riebiņi, општините Riebiņi и Rušonas,
- дел од општината Ropaži лоцирана на запад од патот P10,
- во областа Rugāji, општината Rugāji,
- областа Salaspils,
- областа Sējas,
- во областа Siguldas, општината Siguldas и дел од општината Allaži лоцирана на север од патот P3 и градот Sigulda,
- во областа Smiltenes, општините Launkalnes, Variņi и Palsmanes;
- дел од општината Stopiņi лоцирана на исток од патот V36, P4 и P5, улиците Acones, Daugulupes и реката Daugulupīte.
- областа Vārkavas.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Biržų, административните области: Vabalninko, Papilio и Širvenos,
- административната област Druskininkų,
- во регионот Jonavos, административните области: Bukonių, Dumsių, градот Jonavos, Kulvos, Rūklos, Šilų, Urninkų, Užusalis и Žeimių лоцирана јужно од патот бр. 144 и источно од патот бр. 232,
- во регионот Kauno, административните области: Babtų, Čekiškės и Vandžiogalos,

- во регионот Kėdainių, административните области: Pelėdnagių и Pernaravos и административната област Josvainių лоцирана на југ од патот бр. 3514 и бр. 229,

- во регионот Kupiškio, административните области Alizavos и Kupiškio,

- регионот Lazdijų,

- општината Panevėžio,

- во регионот Panevėžio, административните области Karsakiškio, Miežiškį, Naujamiesčio, Pajstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Uplytės, Vadoklių, Velžio и општината Krekenavos источно од реката Nevėžio,

- во регионот Pasvalys, административните области: Daujėnų, Krinčino, Pasvalio, градот Pasvalio miesto и Pumpėnų,

- регионот Varėnos.

4. Полска

Следните области во Полска:

Во регион Podlaskie:

- областа grajewski,

- областа moniecki,

- општините Czyże, Białowieża, Hajnówka вклучувајќи ги градовите Hajnówka, Narew, Narewka и делови од општините Czeremcha и Kleszczele, кои се наоѓаат западно од патот број 66 во областа hajnowski,

- општините Drohiczyń, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze вклучувајќи го градот Siemiatycze во областа siemiatycki.

Во регион Mazowieckie:

- општините Platerów, Sarnaki, Stara Kornica и Huszlew во областа łosicki,

- општината Korczew во областа siedlecki.

Во регион Lubelskie:

- општините Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie и Terespol вклучувајќи го градот Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski со градот Międzyrzec Podlaski во областа bialski,

- градската областа Biała Podlaska,

- општините Radzyń Podlaski и Kąkolewnica во областа radzyński,

- општините Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyrki и селото Włodawa во областа włodawski,

- општината Podedwórze во областа parczewski.

Дел 4

1. Италија

Следните области во Италија:

Сите области на Сардинија.

2. Република Чешка

Регионот Zlin.

3. Романија

Регионот Satu-Mare.

2738.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Калмар/Kalmar во Кралството Шведска.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,

6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.

Член 2

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова решение, може да се увезуваат производи од јајца од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) цело јајце доколку било подложено на еден од следните третмани:

- 42 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 27 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 12 минути на температура од 59°C во средината на производот,

2) течна белка од јајце доколку била подложена на еден од следните третмани:

- 38 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 17 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 5 минути на температура од 59°C во средината на производот,

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 минути на температура од 55°C во средината на производот и

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 24 минути на температура од 57°C во средината на производот.

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината на производот,

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината на производот,

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината на производот или

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината на производот.

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 65°C во времетраење од 30 минути или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- фабрички измиени и третирани со топла пареа на 100°C во период од најмалку 30 минути,

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во период од 8 часа,

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 118°C во времетраење од најмалку 40 минути,

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C во времетраење од најмалку 15 минути или

- алтернативен процес на топење кој обезбедува температура во внатрешноста на производот од 74°C во времетраење од најмалку 280 секунди и

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.

(4) Покрај исклучоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, при производството на производите треба да се преземат сите неопходни мерки за избегнување на контакт со извор на вирусот на Њукастелска болест.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3176/3
22 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

2739.

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО ОДНОС НА БОЛЕСТА НА ЧВОРЕСТА КОЖА⁽¹⁾

Член 1

Во Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/17), членот 7 се менува и гласи:

„Исклучоци од забраната за движење на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Деловите 1 и 2 на овој правилник и посебни услови за движење на тие производи во регионите наведени во Прилог 1 дел 1 или 2 од овој правилник на територија на земјите наведени во Прилогот

(1) По исклучок од мерката од член 3 точка 2) на овој правилник, испраќање на семе јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од собирни центри за семе или други објекти лоцирани во регионите од Прилог 1 дел 1 на овој правилник во друг регион од Прилог 1 дел 1 и 2 на овој правилник во друга засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја може да се врши доколку животните - донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:

¹ Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Европската Комисија 2017/1178. ЕУ од 02 Јуни 2017 за измена на Одлуката 2016/2008 за мерките на здравствената заштита во однос на болеста на чвореста кожа во Земјите членки, CELEX број 32017D1178.

1) животните - донори биле вакцинирани и ревакцинирани против болест на чвореста кожа во согласност со упатствата на производителот на вакцината, при што првата вакцинација е аплицирана најмалку 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите; или животните - донори биле предмет на серолошко тестирање со цел да се откријат антитела на вирус на болест на чвореста кожа на денот на собирање и најмалку 28 дена по периодот на собирање на семето или денот на собирање ембриони и јајце клетки, со добиени негативни резултати;

2) во период од 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите, животните - донори биле чувани во центар за вештачко оплодување или друг соодветен објект при што во радиус од најмалку 20 км немало потврдено жариште на болест на чвореста кожа во последните три месеци пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите и претходно секоја потврдена појава на инфекција со болест на чвореста кожа била проследена со убивање и уништување на сите приемливи животни од засегнатите одгледувалишта;

3) животните - донори се клинички прегледани 28 дена пред датумот на собирање, како и за време на целиот период на собирање и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

4) животните - донори биле предмет на испитување на присуство на причинител на болест на чвореста кожа со PCR метода спроведена на примероци од крв земени на почетокот и најмалку на секои 14 дена за време на периодот на собирање на семето или на денот на собирање на ембрионите и јајце клетките, со добиени негативни резултати;

5) семето било предмет на испитување на присуство на причинителот на болест на чвореста кожа со PCR метода и при тоа биле добиени негативни резултати; и

6) надлежниот орган на местото на потекло од земјите членки на ЕУ спроведува програма за вакцинација против болест на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 на овој правилник, која е одобрена од страна на Европската Комисија и за која ја известува Европската Комисија, засегнатите земји, земјите членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување и датумот на завршување на вакцинацијата согласно Прилог 2 на овој правилник.

(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) од овој правилник, може да се испраќа семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од центри за вештачко осеменување или други објекти лоцирани во регионите наведени во:

1) прилог 1 дел 1 на овој правилник до дестинација лоцирана во друг регион наведена прилог 1 дел 1 или 2 на овој правилник засегната земја доколку се исполнеат условите од став (1) точки 1), 2) и 3) од овој член;

2) прилог 1 дел 2 од овој правилник до дестинација лоцирана во друг регион наведена во прилог 1 дел 2 на овој правилник од засегната земја доколку се исполнеат условите од став (1) точки 1), 2) и 3) од овој член.

(3) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) на овој правилник, испраќање на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари од собирни центри за семе или други објекти лоцирани во областите наведени во Прилог 1 дел 1 на овој правилник до било кој регион на засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја доколку животните - донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:

1) условите пропишани во став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на овој член;

2) животните - донори ги исполнуваат сите други соодветни гаранции за здравствена заштита врз основа на позитивен исход од анализата на ризик на влијанието на испраќањето и на мерките против распространување на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на местото на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред испраќањето на семето, јајце клетките и ембрионите; и

3) засегнатата земја на местото на потекло треба веднаш да ја извести Европската Комисија и другите засегнати земји, земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрението од точка 2) на овој став.

(4) Во случај кога семето, јајце клетките и ембрионите кои ги исполнуваат условите од став (1) или (3) на овој член се испраќаат во засегната земја, земја членка на ЕУ и трета земја, кон ветеринарно здравствениот сертификат пропишан во Правилникот за ветеринарно - здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер, официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони и Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло се додава следниот текст:

‘..... (семе, јајце клетки и/или ембриони, означени со соодветното) во согласност со (член 7 став (1) или 7 став (3), означени со соодветното) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки.”

Член 2

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2675/3
12 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

„Прилог 1

Листа на засегнати земји

Дел 1

Слободна зона со вакцинација

1. Република Македонија
 - општините: Богданци, Теарце, Боговиње, Карпош, Кисела вода, Сопиште, Зелениково, Македонски брод, Крушево, Кривогаштани, Могила, Битола, Охрид, Струга и Вевчани.
2. Хрватска
 - Цела територија на Хрватска.
3. Бугарија
 - А. Следните области во Бугарија:
 - Област на Бургас
 - Област на Варна
 - Област на Добрич
 - Област на Разград
 - Област на Силистра
 - Област на Русе
 - Област на Плевен
 - Б. Следните општини во Бугарија:
 - Општините Опака, Попово и Антоново во провинцијата Тарговиште.
 - Општините Шумен, Каспичан, Нови Пазар, Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино во провинцијата Шумен.
 - Општините Свиштов, Полски Трамбеш и Стражица во провинцијата Велико Тарново.
4. Следните региони во Грција
 - Регионот на островите во Јонско море, со исклучок на регионалната единица Крф,
 - Регионот на северни егејски острови, со исклучок на регионалната единица Лимнос,
 - Регионот на јужни егејски острови,
 - Регионот на Крит.

Дел 2

Инфицирани зони

1. Република Македонија
 - Целата територија на Република Македонија со исклучок на областите наведени во Дел 1 од овој Прилог.
2. Грција
 - А. Следните региони во Грција:
 - Регион на Атика
 - Регион на централна Грција
 - Регион на централна Македонија
 - Регион на источна Македонија и Тракија
 - Регион на Епирус
 - Регион на Пелопонез
 - Регион на Тесалија
 - Регион на западна Грција
 - Регион на западна Македонија
 - Б. Следните регионални единици во Грција:
 - Регионална единица на Лимнос и
 - Регионална единица на Крф.
3. Бугарија
 - Целата територија на Бугарија со исклучок на областите наведени во Дел 1.

i Правилникот за ветеринарно - здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер, официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони е усогласен со Директивите 88/407/ЕЕЗ, 89/556/ЕЕЗ, ii Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е предмет на усогласување со Одлуката 93/444/ЕЕЗ од 2 јули 1993 година за деталните правила за ставање во промет во Заедницата на одредени видови на животни и нивни производи наменети да бидат извезени во трети земји.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

2740.

Врз основа на член 88 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/201198/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) и член 129 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 21.09.2017 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2011 и 30/2012) во член 4 став (3) бројот: „10“ се заменува со бројот: „5“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Пензиското друштво ги објавува годишните ревидирани финансиски извештаи со мислење од овластениот ревизор на неговата веб страна во рок од 5 дена од денот на доставување до Агенцијата.“

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Пензиското друштво го објавува извадокот од годишниот ревидиран финансиски извештај со мислење од овластениот ревизор во еден од најтиражните дневни весници кој се дистрибуира на целата територија на Република Македонија во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на собрание на акционери на друштвото.“

Член 2

Образецот: „Образец бр.2“ се менува и гласи:

“Образец бр.2,,

БИЛАНС НА УСПЕХ
за периодот од __до __

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
1	73	Приходи од управување со фондот (2+3+4)			
2		Приходи од надоместок од придонеси			
3		Приходи од надоместок за управување			
4		Приходи од надоместок за премин			
5	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)			
6		1. Расходи за МАПАС			
7		2. Расходи за чуварот на имот			
8		3. Расходи за Фондот на ПИОМ			
9		4. Трошоци за трансакции			
10		5. Трошоци за маркетинг			
11		6. Трошоци за агенти			
12		7. Останати трошоци за управување со фондот			
13		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)			
14	76	Останати приходи на друштвото			
15	40-46	Расходи од управување со друштвата (16+17+18+19+20+21)			
16		1. Трошоци за сировини и други материјали			
17		2. Трошоци за услуги			
18		3. Плати, надоместоци на плата и останати трошоци за вработените			
19		4. Амортизација и вредносно усогласување			
20		5. Резервирања за трошоци и ризици			
21		6. Останати трошоци од работењето			
22	77	Финансиски приходи (23+24+25+26+27+28+29+30)			
23		1. Приходи од вложувања во поврзани субјекти			
24		2. Приходи од вложувања во неповрзани субјети			
25		3. Приходи врз основа на камати, од работењето со поврзани субјекти			

26		4. Приходи од курсни разлики од работење со поврзани друштва			
27		5. Приходи врз основа на камати од работење со неповрзани субјекти			
28		6. Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти			
29		7. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства			
30		8. Останати финансиски приходи			
31	47	Финансиски расходи (32+33+34+35+36+37+38+39+40)			
32		1. Камати од работењето со поврзани субјекти			
33		2. Курсни разлики во работењето со поврзани субјекти			
34		3. Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти			
35		4. Камати од работењето со неповрзани субјекти			
36		5. Затезни камати			
37		6. Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти			
38		7. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства			
39		8. Вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства и хартии од вредност расположливи за продажба			
40		9. Останати финансиски расходи			
41		Вкупно приходи (1+14+22)			
42		Вкупно расходи (5+15+31)			
43		Добивка (загуба) пред одданочување (41-42)			
44		Данок на добивка			
45		Добивка (загуба) по одданочување (43-44)			
46		Малцинско учество			
47		Нето добивка (загуба) за пресметковниот период (45-46)			

¹ “Трошоци за трансакции” се трошоци согласно закон кои во име на задолжителниот и/или доброволниот пензискиот фонд, а за сметка на пензиското друштво, ги плаќа пензиското друштво.

² “Трошоци за маркетинг” се сите трошоци поврзани со активност чија цел е зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен или доброволен пензиски фонд, рекламирање на карактеристиките на системот на задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и особено на пензиското друштво, како и активност извршена со цел обезбедување услуга и информација или објективно и навремено обезбедување на податок поврзан со работењето на пензиското друштво на сегашните или идни членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд, било во или надвор од пензиското друштво или филијалите, директно или преку соодветен вид на комуникација (телефон, факс, интернет). Во “Трошоци за маркетинг” се вклучуваат и трошоците поврзани со известувањата кои се доставуваат до членовите.

³ “Трошоци за агенти” се сите трошоци направени за организирање и полагање на испити за стекнување на својство на агент, за упис во регистарот на агенти, за издавање и продолжување на дозвола за агент, надомест за склучен договор за членство, трошоци за едукација на агентската мрежа и сл.

⁴ “Останати трошоци за управување со фондот” се трошоци за добивање на дозвола за основање на пензиско друштво и одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, трошоци за внес, корекција и поништување на договор за членство во Регистарот на членови, поднесоци и жалби до Агенцијата, трошоци за спроведување на постапка за давање одобренија од страна на Агенцијата, пристап до информацискиот систем на Агенцијата и сл.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-873/5
27 септември 2017 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

2741.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 18 став (10) и член 21-б од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 28.9.2017 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИ- ЈА И НАЧИНОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИ- КУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУ- ВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО И ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2013 и 35/2017), во Дел II. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, во член 2 во став (3) по точката 3. се додава нова точка 3.а која гласи:

“3.а. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа:

3.а.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за потеклото на средствата со кои правното лице ќе стекне акции во друштвото за осигурување; и

3.а.2 Соодветен доказ за изворот на средствата со кои правното лице ќе стекне акции во друштвото за осигурување, во висина најмалку еднаква на номиналната вредност на акциите кои се предмет на стекнување (ревизорски извештај на правното лице, завршна сметка или друг соодветен доказ).”

Во ставот (5), во точката 3.2 по зборовите: “во друштвото за осигурување” се додаваат зборовите: “во висина најмалку еднаква на номиналната вредност на акциите кои се предмет на стекнување”.

Член 2

Во Дел III. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, во член 3 во став (3) по точката 1 се додава нова точка 1.а која гласи: “1.а Податоци за бројот на акции кои лицето има

намера да ги стекне во осигурително брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување, податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво, како и податоци за процентот на учество во капиталот на друштвото пред и по стекнувањето на акциите;”

Во точка 3, во подточките 3.1 и 3.2 зборовите: “друштвото за осигурување” се заменуваат со зборовите: “осигурително брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување”.

Во точка 5, подточката 5.1 се менува и гласи: “5.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во кое осигурително брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице;”

Во ПРИЛОГ 1 – Образец Б-СКУДО во фусотата 2 зборовите: “ставот (4)” се менуваат со зборовите “ставот (5)”.

Во ПРИЛОГ 4 – Образец Б-СКУ-ОБД/ДЗ во фусотата 5 зборовите: “ставот (5)” се менуваат со зборовите “ставот (4)”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-476/6
28 септември 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2742.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акциите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 2.10.2017 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 27,119
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 28,666
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 27,340
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 26,663
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 20,630

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 63,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 65,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 51,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 40,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 25,866

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	63,00	62,50	62,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,50	64,00	63,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	51,00	50,50	50,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	39,50	39,00	38,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,025
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,749
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,274
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,195
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.10.2017 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1635/1

2 октомври 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

2743.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23, став 3 од Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво (Одлука бр.09-6703/5 од 05.09.2017 година), донесена од Советот на Општина Карпош, објавена во „Службен гласник на Општина Карпош“) бр.12/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на општина Карпош, објавени во („Службен гласник на Општина Карпош“) бр.12/2017, кои Градоначалникот на Општина Карпош согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Орган на 25-09-2017 година, и утврди дека Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, (Одлука бр.09-6703/5 од 05.09.2017 година, донесена од Советот на општина Карпош, не е во согласност со членовите 20, 21, 22, 25 и 28 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.5/02.

Од фактите утврдени при извршениот редовен инспекциски надзор на ден 19.09.2017 година, на законитоста на одлуката и над постапката на донесувањето (според член 5 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа) на Одлуката бр.09-6703/3, и другите активности преземени од страна на инспекторот, кој го составил Записникот со арх.бр.08-373/2, е констатирано дека гореспоменатата одредба не е во согласност со член 22 став (1), точките 1-13 став (2) и став (3) од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.5/02, бидејќи во истиот член не им е дадено надлежност на членовите на Советите на општините и општините во градот Скопје за да носат одлуки за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Карпош, бидејќи таа надлежност е на органите од централната власт.

Запрената одлука не е законита, бидејќи Советот на општина Карпош, ја донел Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, без исполнување на законските одредби од член 9, како и без претходно обезбедени финансиски средства за организирање на референдум, во согласност со член 62 став (1) и став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“) бр.81/05.

Со оглед на тоа дека Советот на општина Карпош, со запрената Одлука за распишување на референдум на локално ниво во општина Карпош, (Одлука бр.09-6703/3 од 05.09.2017 година, донесена од Советот на општина Карпош, кое со закон не е пропишано, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на

член 23 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14. Одлучи како во диспозитивот.

Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“) и на веб страната на МЛС во делот на ДИЛС.

Доставено до: Градоначалникот на општина Карпош и Претседателот на Совет на општина Карпош.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволе-на жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, во рок од 8 дена по приемот. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Бр. 02-835/1

27 септември 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Агим Муртезанов, с.р.

2744.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23, став 3 од Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво (Одлука бр.08-2458/8 од 4.9.2017 година), донесена од Советот на Општина Ѓорче Петров, објавена во („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“) бр.13/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на општина Ѓорче Петров објавени во („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“) бр.13/2017, кои Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Орган на 26-09-2017 година, и утврди дека Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, (Одлука бр.08-2458/2 од 04.09.2017 година, донесена од Советот на општина Ѓорче Петров, не е во согласност со членовите 20, 21, 22, 25 и 28 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.5/02.

Од фактите утврдени при извршениот редовен инспекциски надзор на ден 27.09.2017 година, на законитоста на одлуката и над постапката на донесувањето (според член 5 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа) на Одлуката бр.08-2458/2, и другите активности преземени од страна на инспекторот, кој го составил Записникот со арх.бр.08-376/2, е констатирано дека гореспоменатата одредба не е во согласност со член 22 став (1), точките 1-13 став (2) и став (3) од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.5/02, бидејќи во истиот член не им е дадено надлежност на членовите на Советите на општините и општините во градот Скопје за да носат одлуки за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Ѓорче Петров, бидејќи таа надлежност е на органите од централната власт.

Запрената одлука не е законита, бидејќи Советот на општина Ѓорче Петров, ја донел Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, без исполнување на законските одредби од член 9, како и без претходно обезбедени финансиски средства за организирање на референдум, во согласност со член 62 став (1) и став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“) бр.81/05.

Со оглед на тоа дека Советот на општина Ѓорче Петров, со запрената Одлука за распишување на референдум на локално ниво во општина Ѓорче Петров, (Одлука бр.08-2458/2 од 04.09.2017 година, донесена од Советот на општина Ѓорче Петров, кое со закон не е пропишано, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14. Одлучи како во диспозитивот.

Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“) и на веб страната на МЛС во делот на ДИЛС.

Доставено до: Градоначалникот на општина Ѓорче Петров и Претседателот на Совет на општина Ѓорче Петров.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволе-на жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, во рок од 8 дена по приемот. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Бр. 02-836/1

27 септември 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Агим Муртезанов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017138